



# БЕЛИ КИЛИМИ ПО ПЛАНИ



Пишува:  
Розита ЗАКЕВА

Патот од Гостивар кон Кичево се движи низ планински превој, кој постојано е следен од живописна природа, со богато пошумени планини. Од десната страна на главниот пат, каде што се наоѓа и еден спореден, но исто толку важен пат, има патоказ кој покажува како се доаѓа до нашиот најпосетен зимски туристички центар "Маврово".

Планината Бистра е препознатлива по белите прекривки распослани насекаде по падините, со белина која заслепува и го прави среќен секој кој знае да ужива во она што природата го дава. За да се опише

зимата на планината Бистра чии врвови достигнуваат надморска височина од 1.260 метри, се потребни многу зборови. За да се почувствува оваа убавина треба да се зачекори по нејзините бели исткаени платна.

А, на пролет сè ова ќе се претвори во зелени ливади прекриени со планински цвеќиња и тревки, шумски јагоди и звуци од песните на планинските птици.

Тоа е Маврово, сместено под падините на планината Бистра.

## ПРИРОДНИ УБАВИНИ

Маврово и околината се полни со посетители, не само во зимскиот период, туку и во

Маврово е исклучително атрактивно место во летниот период, но неговото значење е уште поголемо тогаш кога ќе паднат првите снегови, кои постепено ја напластуваат преубавата снежна покривка. Скијачките терени ги привлекуваат љубителите на зимските спортови, но тука се и оние кои сакаат да уживаат во прекрасните зимски пејзажи, бистрите планински реки, Мавровското Езеро, манастирите...

Црквата "Св. Никола" е изградена во 1850 година од мештаните, а нејзиниот фрескопис го работел непознат зограф. Со создавањето на вештачката акумулација - Мавровско Езеро, таа е потопена, а како нејзина замена се гради манастирска црква. Феноменот, светецот или Божјата волја не дозволуваат таа да исчезне во длабочините на Езерото. Таа постојано испливува од водите, а луѓето тоа го посочуваат како свето место.



ПРЕКРАСНИТЕ ЗЕЛЕНИ ШУМИ НА ПЛАНИНАТА



текот на летото, бидејќи планинската клима си го прави своето. Поради тоа, често пати жителите од овие краишта знаат да кажат: "Во Маврово нема 'мртва' сезона".

Тоа е исклучително атрактивно место во летниот период, но неговото значење е уште поголемо тогаш кога ќе паднат првите снегови, кои постепено ја напластуваат преубавата снежна покривка. Скијачките терени ги привлекуваат љубителите на зимските

спортови, но тука се и оние кои сакаат да уживаат во прекрасните зимски пејзажи, бистрите планински реки, Мавровското Езеро, манастирите...

Скијачкиот центар "Заре Лазаревски", кој се наоѓа во селото Маврово, со двете жичарници, едносед и двосед, и два-та поврзани ски-лифтови, на посетителите им овозможуваат прекрасен видик на планината, езерото, терените за скијање, а на скијачите можност да крстарат по Бистра.

# НСКИТЕ СВЕТИ ПАДИНИ



БОЖЈАТА ВОЛЈА НЕ ДОЗВОЛУВА "СВ. НИКОЛА" ДА ИСЧЕЗНЕ



МАВРОВО НОЌЕ Е КАКО ДА Е ОД ДРЕВНИТЕ СКАЗНИ

Меѓу вљубениците во белиот спорт често пати може да се слушне "се гледаме на Бачило", каде што можат да се одморат скијачите кои веќе се изморени од спуштањето по белите патеки и тука можат да се поткрепат со топол чај и потворно да тргнат во освојување на врвот на планината.

А, в лето Бачилото е прекриено со зелена ливада на која пасат белите стада овци. Оваа слика се повторува и на бачилата на околните планини Кораб, Дешат и Шар Планина. Дел од оваа идила е и надалеку познатото мавровско сирење, за кое е нереално да се одреди било каква цена токму поради еколошката средина во која се произведува.

Националниот парк "Маврово" зафаќа површина од 78.000 хектари. Поради географско-климатските услови во овој регион, тука можат да се сретнат многу видови од флората и од фауната.

Во бистрите и студени води на реката Радика може да се лови вкусната речна пастрмка, а освен за риболовците, овој терен е интересен и за ловџиите.

Хотелите, одморалиштата и викенд-куќичките се полнат со посетители кои тука доаѓаат да се одморат од градската врева, можат да уживаат во

исконското богатство кое е градено со векови.

## ИСКОНСКО НАСЛЕДСТВО

На брегот на Мавровското Езеро се наоѓаат неколку населби. Тоа се селата Леуново, Маврови Анови, Никифорово, Маврово.



ПОГЛЕД КОН МАВРОВСКОТО ЕЗЕРО

Во непосредна близина на селото Никифорово се наоѓа манастирот "Свети Пантелејмон", во кој според последните археолошки истражувања е пронајдена христијанска базилика, за која се претпоставува дека е изградена во деветтиот век од нашата ера.

Во селото Маврово има три

цркви, сите му се посветени на светецот Никола. Едната е манастирска во изградба, другата е стара римска, а третата е разурната и таа е мошне впечатлива за посетителите затоа што се наоѓа во водите на Мавровското Езеро.

Таа е изградена во 1850 година од мештаните, а нејзиниот фрескопис го работел не-

на замена, малку погоре, да се изгради манастирска црква со конаци, посветена на истиот светец.

Феноменот, светецот или Божјата волја не дозволуваат таа навистина да исчезне во длабочините на езерото. Таа постојано испливува од водите на вештачкото езеро, а луѓето тоа го објаснуваат како свето место, кое не може толку едноставно да биде избришано.

Во Маврово и во неговата поширока околина, која е претежно планинска, најчесто се доаѓа за да се ужива во природата и во она што таа го дава чисто, недопрено, уникатно.

Зимскиот туризам во Македонија, главно, е сконцентриран во Маврово на Попова Шапка, Пелистер и Крушево. Но, ова не ја исклучува посетеноста на овие туристички центри и во летниот период.

Се вели дека туризмот е гранка која овозможува прилив на големи финансиски средства во една држава.

Недоволната афирмација на овие наши туристички центри го прави своето, а сепак пораката е јасна, потенцијалите кои ги има нашата преубава земја мора максимално да се искористат, како во однос на организацијата, така и во однос на туристичките капацитети.

познат зограф.

Новите времиња и текови на живеење ја создадоа вештачката акумулација - Мавровско Езеро, со функција за добивање електрична енергија преку централите Вруток, Врбен и Равен. За таа цел било одлучено црквата "Св. Никола" да се потопи, а како нејзи-